

ПРОГРАМА

за полагање на стручен испит за вештак од областа на геодезијата

Основни катастарски и геодетски дефиниции

Агенцијата за катастар на недвижности – надлежности

Геодетско катастарски информационален систем (ГКИС)

Регистар на просторни единици

Графички регистар на улици и куќни боеви

Графички регистар на градежно земјиште

Користење, дистрибуција, пристап, издавање, чување и заштита на податоците од ГКИС

Основни геодетски работи

Пример на недвижности

Геодетски работи за посебни намени

Топографски карти и картографски производи

Трговци поединци овластени геодети и трговски друштва за геодетски работи

Катастар на недвижности - КН

Видови, правни основи и исправи за запишување на правата на недвижностите во катастарот на недвижностите

Катастар на инфраструктурни објекти

Одржување на катастарот на недвижности

Национална инфраструктура на просторни податоци

Катастар на земјиште - КЗ

Пописен катастар - ПК

Видови на сопственост и стварни права

Катастарска култура и класа на објектите

Катастарски планови и планови на инфраструктурни објекти

Дигитализација на катастарските планови

Овластување за овластен геодет и лиценца за врфшење на геодетски работи

Стандарди и правила за просторно и урбанистичко планирање

Урбанистички планови, извод од урбанистички план и услови за градба

Приватизација на градежно земјиште во државна сопственост

Постапување по бесправно изградени објекти

Експропријација, деекспропријација и денационализација

Уредување на земјоделско земјиште

Општа управна постапка во функција на катастарот на недвижности и катастарските податоци

Видови на договорен залог

Геодетско снимање на теренот

Положбено и висинско исколчување на инженерски објекти

Оскултација на објекти

Геодетски работи при проектирање, изградба, контрола, надзор и одржување на инженерски објекти

Проектирање, поставување, мерење и пресметување на наменски геодетски мрежи

Оптимизација на геодетските мрежи

Литература:

1. Закон за катастар на недвижности (Сл.весник на РМ бр. 55/13, 115/14, 101, 41/14) и подзаконски акти на законот
2. Закон за национална инфраструктура на просторни податоци на Република Македонија (Сл.весник на РМ бр. 38/14) и подзаконски акти на законот
3. Закон за катастар на недвижности – вон сила (Сл.весник бр. 40/08, 158/10, 17/11, 51/11, 74/12)
4. Закон за премер и катастар на земјиште – вон сила (Сл.весник на СРМ бр. 34/72, 13/78)
5. Закон за сопственост и други стварни права (Сл.весник на РМ бр. 18/01, 92/08, 139/09, 35/10, 31/08)
6. Закон за просторно и урбанистичко планирање(Сл.весник на РМ бр. 51/05, 55/12, 70/13, 163/13, 42/14) и подзаконски акти на законот
7. Закон за градежно земјиште (Сл.весник на РМ бр. 17/11, 53/11, 144/12, 25/13) и подзаконски акти на законот
8. Закон за градење (Сл.весник на РМ бр. 130/09, 124/10, 18/11, 36/11, 54/11, 13/12, 144/12, 25/13, 79/13)и подзаконски акти на законот
9. Закон за постапување со безправно изградени објекти (Сл.весник на РМ бр. 23/11, 54/11, 155/12, 72/13) и подзаконски акти на законот
10. Закон за експропријација (Сл.венсик на РМ бр. 95/2012, 131/2012, 24/2013 и 27/2014) и подзаконски акти на законот
11. Закон за приватизација на градежно земјиште во државна сопственост (Сл.весник на РМ бр. 4/05, 13/07, 165/08, 146/09, 18/11, 51/11, 27/14 и 144/14) и подзаконски акти на законот
12. Закон за договорен залог (Сл.весник на РМ бр.5/03, 4/05, 87/07, 51/11, 74/12, 92/12).
13. Закон за општа управна постапка (Сл.весник на РМ бр.38/05, 110/08, 51/11)и одлука на Уставниот суд 102/2008.
14. Стојанчо Вучков (2004): Инженерска геодезија 1; УКИМ, Скопје; ISBN: 9989-9540-9-7.

УРЛ:

- <http://www.katastar.gov.mk/mk/Page.aspx?id=133&m=1486>
- <http://www.katastar.gov.mk/mk/Page.aspx?id=137&m=1489>
- <http://pravda.gov.mk/resursi.asp?lang=mak&id=01>
- http://mtc.gov.mk/new_site/mk/storija.asp?id=2224
- http://mtc.gov.mk/new_site/mk/storija.asp?id=2223
- http://mtc.gov.mk/new_site/mk/default_pt.asp?t=4&p=38
- http://www.moep.gov.mk/?page_id=659
- <http://www.finance.gov.mk/mk/node/3102>
- <http://www.pravo.org.mk>